

EPULIS GRAVIDARUM (приказ на случај)

Апостолова Г.¹, Величковски Б.¹, Грчев А.² Марковска-Арсовска М.¹

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ - Скопје, ¹Катедра за орална хирургија,

²Катедра за максилофацијална хирургија

Epulis gravidarum е бенигна промена која претставува хронично воситалителна сврзнативна хиперплазија на гингивата. Поточно кажано тоа е условена гингивална хиперплазија која настапува како резултат на оштети соштојби кои ја интензивираат вообичаената реакција на гингивата на локалните иритирачки фактори. Причини за оваа условена гингивална хиперплазија се: авитаминози (особено акуитет недостаток на витамин Ц), бременост, пубертет, хормонални переменувања, крвни заболувања (леукемии, айласитични анемии и др.).

Дијагнозата се поставува врз основа на клинички наод (субјективен и објективен) и патохистолошки наод.

Epulis gravidarum има изглед на сјајна црвена маса со мазна или гранулирана површина која иако е бенигна, предизвикува проблеми од типот на профузно крвавење, нарушува функцијата (говор и маскикација) и естетиката. Најчесто се јавува на гингивата со големина од 2мм до 2 см во дијаметар, а рејко може да порасне и до 5 см. Лесно крвати и може да егузулцира формирајќи круст. Обично е солитарна лезија, но рејко може да биде и мултифика.

Патохистолошкиот наод треба да ја покажи првичната клиничка дијагноза и да ги диференцира можностите патохистолошки штитови на *epulis*.

Терапијата е хируршка т.е. ексцизија на промената во случаи кога претставува функционален и естетички проблем за пациентката или кога постои неопходност од диференцијална дијагноза во однос на хиперпластични гингиви, патологи локализирани на алвеоларниот грбен во близина на забитие, оспецијални жарши со друга етиологија, бенигни и малигни неоплазми.

Во превенција на тојава и клиничка манифестиација на оваа промена голема улога има одржување на високо ниво на орална хигиена како и останување на сите локални етиолошки (иригатори) фактори (остри ивици од карозно десируирани коронки, остри ивици од заостанати генерозни корени, дентален плак, забни конкременти и др.). Сепак, не треба да се занемари фактичкото дека голема важност за тојавата на овој тип на *epulis* имаат индивидуалната предиспозиција и хормонското влијание.

Авторите прикажуваат случај на хируршики третман на *epulis gravidarum* кај бремена пациентка со патохистолошки наод кој утешува на *granuloma pyogenicum*.

Клучни зборови: *epulis gravidarum*, *granuloma pyogenicum*, бременост, орална хигиена, патохистолошка анализа.

Бременоста е физиолошка состојба која вклучува низа хормонални, физички и психолошки промени во организмот. Модифицираниот метаболизам и имунолошки статус, како и високите нивоа на полови хормони му овозможуваат на фетусот да расте и да се развива (1).

Високите нивоа на хормони во крвта и плунката предизвикуваат промени на кожата и слузокожата (вклучувајќи ја и оралната слузокожа) кај бремените жени (2). Прогестеронските и естрогени рецептори се сместени во *stratum basale* и *stratum spinosum* од епителот и сврзното ткиво. Прогестеронот ги шири крвните садови, ја зголемува нивната пермеабилност и капиларната про-

лиферијација, додека естрогенот ја регулира пролиферацијата, диференцијацијата и кератинизацијата на гингивалното ткиво. Овие хормони го зголемуваат гингивалното крвавење и предизвикуваат гингивална пролиферација (3).

Во услови на вакви физиолошки промени кај бремените жени, во 1,8-5% од случаите може да се појави ретка гингивална промена наречена Epulis gravidarum. Најчесто се јавува во фронталната максиларна регија. Има изглед на округла маса од богато васкуларизирано гранулационо ткиво со мазна или егзулцерирана површина. Бојата се движи од розева, преку црвена до ливидна, на петелка или на широка база. Обично се јавува во второто тримесечје од бременоста, рапидно расте и покажува тенденција кон крвавење. По породувањето, настанува регресија на промената до спонтано исчезнување (4).

Целта на овој труд е да прикаже гингивална промена кај бремена жена на возраст од 21 година во петтиот месец од бременоста, со проследување на локалните иритативни фактори.

Материјал и метод

Пациентка на возраст од 21 година во петтиот месец од бременоста беше примена на Клиниката за орална хирургија заради присуство на тумороидна формација во пределот на максиларните десни инцизиви.

Анамнesticките податоци укажаа на прва нормална бременост кај пациентката без претходни хормонални пореметувања. Промената се јавила по третиот месец од бременоста како округла тумороидна маса која постепено се зголемува и крави на допир.

Со клиничкиот преглед беше утврдено присуство на тумороидна промена локализирана во пределот на максиларните десни инцизиви со големина од 2X2 см и егзулцерирана површина која крави на најмал допир. Клиничкиот преглед на забите покажа наг-

ласена луксација и гингивална рецесија со присуство на дентален плак. Оралната хигиена беше на ниско ниво со генерализирана гингивална инфламација. Прегледот покажа и неправилна оклузија на забите со присутна трауматска оклузија на латералниот инцизив.

По деталната анамнеза и клинички преглед се донесе одлука за хируршка ексцизија на промената заради нагласениот естетски и функционален дискомфорт.


Интревенцијата беше изведена во локална анестезија со аnestетик без вазоконстриктор. По припремата на оперативното поле се изврши хируршка ексцизија со скалpel, хемостаза, испирање со 3% хидроген и физиолошки раствор и на крај апликација на ZnOOC хируршки завој. Преку завојот беше поставена сутура за механичка потпора на завојот во траење од 7 дена. Ексцидираниот материјал беше соодветно припремен и пратен за патиохистолошка верификација.



Слика 1. Туморозна промена (предоперативен интраорален наод)



Слика 2. Туморозна промена (предоперативен интраорален наод-вестибуларен Пристап)



Слика 3. Отстранета туморозна промена



Слика 6. Оперативна зона по отстранување на хиурушки завој – седми постоперативен ден



Слика 4. Оперативна зона по отстранета туморозна промена




Слика 7. Генерализирана гингивална хиперплазија



Слика 5. Оперативна зона по апликација на ZnOOC хиурушки завој

ција на Институтот за патологија при Медицинскиот факултет во Скопје.

Патохистолошкото испитување покажа лобулиран јазол од сивобеличесто ткиво покриен со егзулцерирана гингива, папило-

Пријавено: 31/07/2009 Одговор: 31/07/2009	
Клиничка дијагноза: 1 - EPULIS GRAVIDARUM Вид на испратен материјал: 0 - ВР Опис:	
Брвениден	
ХИСТОПАТОЛОШКИ-НАОД (1-1)	
EPULIS GRAVIDARUM,GRANULOMA PYOGENIUM	
Макроскопски наод: Доставен е овален лобулиран јазол со димензии 2,2x1,5x1 см покриен со мукоза од гингива со улцерација. На пресек се гледа сивобеличесто ткиво со поцврста конзистенција. Во три пресека материјалот е вклопен за микроскопска анализа.	
Микроскопски наод: Микроскопската анализа покажа фиброзногематозна строма со дилатирани крви садови.Мукозата покажува папиломатозна хиперплазија со секундарна улцерација покриена со пигмена мембрана како и подлабоки цевови инфильтрирани со неутрофилни леукоцити во вид на абцеси. Наодот од доставениот материјал одговара на грануломијум на гингива.	
Директор Проф. др. Гордана Петрушевска	Консултант Д-р Снежана Дугачовска
	

Слика 8. Патохистолошки наод од Институтот за патологија

матозна хиперплазија на мукозата и длабоки цевови со инфильтрирани неутрофили во вид

на абсцеси, наод кој одговара на пиоген гранулум на гингива.

Дискусија

Epulis gravidarum (тумор во бременоста) е примарна орална промена која се појавува во оралната празнина, како одговор на ткивото на хронична локална иритација, физичка траума и хормонални фактори. Во тек на бременоста, хормоналните промени во комбинација со лоша орална хигиена предизвикуваат генерализиран гингивален инфламаторен одговор (6).

Прв пат е описан од двајца француски хирурзи, Poncet и Dor во 1897 година кои промената ја нарекле *otyomycosis hominis* (9). Понатаму терминологијата се развиваала од пиоген гранулум (поради присутното гранулационо ткиво и длабоки абсцеси), епулис (затоа што најчесто е на гингива) се до хемангиоматозен гранулум (заради нагласената васкуларна компонента) или капиларен хемангиом од лобуларен тип (5).

Промени на гингивата во тек на бременоста се јавуваат кај 1,8-5% од бремените жени. Најчесто се појавува во првото тримесечје од бременоста со растечка инциденца се до седмиот месец. Во 75% од случаите се јавува на гингивата и тоа најчесто во максиларна фронтална регија (8).

Туморозната промената има мазна или гранулирана површина со розева, црвена или ливидна боја, на петелка или на широка база. Може рапидно да расте, има тенденција кон крвавење без никаква траuma и може да егузулцира формирајќи круста. Бојата на лезијата зависи од должината на нејзиното перзистирање, помладите лезии се повеќе црвени по боја (заради нагласената васкуларна компонента), додека постарите лезии ја менуваат бојата во розова. Се појавува во големина од 2 mm до 2 cm во дијаметар, а може да порасне и до 5 cm. Обично е солитарна лезија но ретко може да биде и мултипна.

Заради нагласената способност за рецидивирање(15%) хируршка ексцизија е индицирана во случаи кога претставува функционален и естетски проблем за пациентката (рекурентно крвавење и локализација во фронтална регија) или кога постои неопходност од дијагноза, бидејќи бројни малигни тумори клинички наликуваат на *Granuloma pyogenicum* правејќи ја патохистолошката анализа многу важна при атипична клиничка морфологија (2). Во сите други случаи промената се проследува до крај на бременоста кога настанува нејзина регресија или спонтано исчезнување (7).

Диференцијално дијагностички во предвид доаѓаат: периферен гигантоцелуларен гранулум, епулис, периферен осифицирачки фибром, хемангиом, хиперпластична гингивална инфламација, метастатски тумор, ангиосарком или non-hodgkin лимфом (9).

Приоритет во терапијата на оваа состојба се дава на отстранување на локалните иритативни фактори:

- Подобрување на оралната хигиена со што се намалува плак акумулацијата,
- Отстранување на забен камен и субгингивални конкременти,
- Селективно состружување кај трауматска оклузија,
- Ортодонтска терапија.

На појавата на овој патолошки ентитет и неговото рецидивирање може да се делува превентивно со одржување на високо ниво на орална хигиена кај бремените жени, елиминација на сите локални етиолошки (иритативни) фактори (остри ивици од кариозно деструирани коронки, остри ивици од заостанати гангренозни корени, дентален плак, забни конкременти и др.) како и третман на пародонталните и коскени џебови се до *restitution ad intergrum* на општата состојба во усната празнина.

Сепак, не треба да се занемари фактот дека голема важност за појавата на овој тип

на епулис имаат индивидуалната предиспозиција и хормонското влијание.

EPULIS GRAVIDARUM (case report)

**Apostolova G., Velickovski B., Grcke A.
Markovska-Arsovska M.**

Summary

Pregnancy tumor (epulis gravidarum) is a primary lesion in the oral cavity. The etiology of the tumor is either mechanical irritation or hormonal disbalance. During the period of pregnancy the hormonal changing in a combination with inadequate oral hygiene causes generalized inflammatory response of the gingiva and soft tissues.

The lesion is described as a benign luminous red mass with smooth or rough surface that causes excessive bleeding, malfunction and esthetic problems. In general, the diameter of the lesion extends from 2mm to 2 cm. The appearance of a tumor mass with large diameter of 5 cm is very rare. The clinical presentation of the epulis is as a solid or multiple form.

The therapeutical approach is surgical. It consists of a complete excision of the lesion in the cases where it makes a lot of functional and esthetic problems or in the cases when is urgent to make an exact diagnosis. A lot of malignant tumors in their clinical appearance are similar to granuloma pyogenicum. The pathohystological findings are crucial in distinguishing these two entities.

Authors present a case report of a large epulis gravidarum in pregnant women. The pathohystological analysis is adequate to previous clinical diagnosis.

Establishing good oral hygiene habits is a gold standard in preventing epulis development in patients during pregnancy.

Key words: epulis gravidarum, granuloma pyogenicum, pregnancy, oral hygiene, pathohystological analysis

Литература

1. Chopra D., Kaushik M., Kochar D., Epulis gravidarum mimicking a neoplasm (case report), Dental tribune april-june 2010
2. Czerninski R et al. Comparison of clinical and histological diagnosis in lesions of oral mucosa. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2007;(4):20-5
3. Henry F., Blood vessel changes during pregnancy: a review. Am J Clin Dermatol. 2006;(3):65-9
4. Jafarzadeh H., Sanatkhan M., Mohtasham N. Oral pyogenic granuloma: a review. J Oral Sci.Dec 2006;48(4):167-75
5. Laine MA., Effect of pregnancy on periodontal and dental health. Acta Odontol Scand.2002; 257-64
6. Levy L., Rolain JM., Lepidi H. Is pyogenic granuloma associated with Bartonella infection, J Am Acad Dermatol Dec2005;53(6):1065-6
7. Moniaci D., Lojacono A., Anglesio G., Vercellino G., Crupi VM., Garavelli M., The clinical and therapeutic aspects of epulis gravidarum, Minerva Stomatol.1990 Dec;39(12):1023-6
8. Paradowska A., Slawecki K., Chojak EG. Pregnancy tumor:review of literature. Dent Med Probl. 2008;(1):51-4
9. Salum FG., Yurgel LS., Cherubini K., Pyogenic granuloma, peripheral giant cell granuloma and peripheral ossifying fibroma:retrospective analysis of 138 cases, Minerva Stomatol May 2008; 57(5):227-32